



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број 08 - 639/1
07.03.2019 година
СКОПЈЕ

УПАТСТВО ЗА ИЗГЛЕДОТ НА БЕЦОВИТЕ
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ, ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА, ОВЛАСТЕНИТЕ
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОДНОСИТЕЛите НА ЛИСТА НА КАНДИДАТ, МЕГУНАРОДНИТЕ И
ДОМАШНИТЕ НАБЉУДУВАЧИ ЗА ИЗБОРИТЕ 2019 ГОДИНА

Државна изборна комисија на членовите на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат и меѓународните и домашните набљудувачи им издава бецови како исправа за идентификација.

Сите бецови се со следна спецификација:

- Бецовите имаат правоаголен облик со димензии 10 цм x 7,5 цм.
- Бецовите се печатат на 350 гр. кунздрук, еднострano колорно во офсет техника. На секој беџ ќе биде отпечатено логото на Државната изборна комисија, околу кое да биде отпечатена рамка во УВ сина боја, невидлива на дневна светлина, но да се детектира и контролира со УВ ламба.
- Бецовите треба да бидат пластифицирани со сјајна 125 микронска фолија за пластифицирање со димензија 80 mm x 111 mm.
- На левиот горен дел на сите бецови е отпечатено знамето на Република Северна Македонија, во средината на горниот дел е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019“, а на десниот горен агол е отпечатено логото на Државната изборна комисија.
- Во долниот десен агол на бела основа е отпечатен печатот на Државната изборна комисија и потпис од претседателот на Државната изборна комисија.

Текстот на сите бецови е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

- Текстот на бецовите за домашните набљудувачи, Општинските изборни комисии, Избирачките одбори и овластените претставници на предлагачот, во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик е на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина
- Текстот на бецовите за меѓународните набљудувачи, странските новинари и преведувачите е на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните.
- Текстот на бецовите за Државната изборна комисија, стручната служба и помошното тело на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа лицето, носител на беџетот.

Во зависност од видот на беџот, спецификацијата се дополнува со следново:

- I. За домашните набљудувачи, во долниот дел на беџот во средина на **окер** основа стои текст „домашен набљудувач“.

Името и презимето на набљудувачот е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа набљудувачот.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува метално - пластична штипка.

- II. **За меѓународните набљудувачи**, во долниот дел на беџот во средина на **темно сина** основа стои текст „меѓународен набљудувач“.

Името и презимето на меѓународниот набљудувач е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и латиница.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

- III. **За странските новинари**, во долниот дел на беџот во средина на **бела** основа стои текст „странски новинар“.

Името и презимето на странскиот новинар е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и латиница.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

- IV. **За преведувачите**, во долниот дел на беџот во средина на **кафена** основа стои текст „преведувач“.

Името и презимето на преведувачот е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа преведувачот.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

- V. На бецовите за составот на **Општинските изборни комисии**, во долниот дел на беџот во средина на **зелена** основа стои текст: „претседател“, „заменик претседател“, „член“, „заменик член“, „секретар“ или „заменик секретар“ на општинска изборна комисија _____.

Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија.

На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.

- VI. На бецовите за составот на **Избирачкиот одбор**, во долниот дел на беџот во средина на **зелена** основа стои текст: „претседател“, „заменик претседател“, „член“, „заменик член“, на избирачкиот одбор.

Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, на избирачкиот одбор е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа членот на Избирачкиот одбор.

На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.

VII. На бецовите за Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на **виолетова** основа стои текст: „претседател“, „потпретседател“, „член“ и „генерален секретар“.

Името и презимето на претседателот, потпретседателот, членот и генералниот секретар на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, потпретседателот, членот и генералниот секретар на Државната изборна комисија.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

VIII. На бецовите за стручната служба на Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на **црвено жолта** основа стои текст: „стручна служба“.

Името и презимето на лицето вработено во стручната служба на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа тоа лице.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

IX. На бецовите за помошно тело на Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на **бела** основа стои текст: „помошно тело“.

Името и презимето на лицето на помошно тело е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа тоа лице.

Заради заштита на бецовите треба да се нанесе холограмска фолија со лого на Државна изборна комисија.

Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

X. На бецовите за овластениите претставници на подносителот на листа на кандидат, во долниот дел на беџот во средина на **светло сина** основа стои текст: „овластен претставник на подносител на листа на кандидат за ИМ број _____“.

Името и презимето на лицето на овластениот претставник е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа овластениот претставник.

На задната страна од беџот со дуплофан се прицврствува безопасна игла.

Ова упатство влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави на интернет страницата на Државната изборна комисија www.sec.mk

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Оливер Деркоски

